

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 41

Год. LX

Четврток, 24 јуни 2004

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
679. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	2	688. Програма на Агенцијата за иселеништво за 2004 година - Издавачка дејност..	15
680. Закон за дополнување на Законот за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА.....	11	689. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	17
681. Указ број 1 од Претседателот на Република Македонија.....	11	690. Правилник за дополнување на Правилникот за минимално-техничките услови за вршење на угостителската и туристичката дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда.....	19
682. Уредба за изменување на Уредбата за постапката за продажба на акциите и уделите што и се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на Република Македонија	11	691. Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2004/2005 година.....	19
683. Одлука за отворање Конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Инсбрук.....	12	692. Календар за организација на учебната 2004/2005 година во јавните средни училишта.....	20
684. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура.....	12	Меѓународни договори	1-100
685. Одлука за распределба на средствата во Буџетот на Република Македонија за 2004 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации.....	12	9. Закон за ратификација на Конвенцијата за компјутерски криминал.....	1
686. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање царина.....	14	10. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓанските предмети.....	58
687. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање царина.....	15	Огласен дел	1-40

679.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2003 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2004 година.

Бр. 07-2630/1
16 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

I ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година се состои од:

	Планирани	Остварени
I Вкупни приходи	55.786.000.000	53.887.406.863
- изворни приходи	55.186.000.000	53.330.995.114
- капитални приходи	600.000.000	556.411.749
II Вкупни расходи	59.199.405.000	56.429.608.501
- утврдени намени	58.964.405.000	56.224.952.080
- резерви	235.000.000	204.656.421
III Дефицит	3.413.405.000	2.542.201.638
Приходи	11.704.170.000	10.575.354.414
- приходи од приватизација	4.144.000.000	4.672.917.877
- трансфери и донации	3.760.170.000	2.135.864.445
- кредити	3.800.000.000	3.766.572.092
Расходи	8.290.765.000	8.033.152.776
- отплата на главнината	8.290.765.000	8.033.152.776

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 3.943.816.704 денари се пренесува за ликвидност во Буџетот на Република Македонија за 2004 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови и расходи по основни намени се искажуваат во билансите на приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година и тоа:

Биланс на приходи по ставки и намена

Категорија Ставка	Буџет за 2003		Приходи од органи за 2003		Приходи од самостојна активности за 2003		Приходи од донации за 2003		Приходи од кредити за 2003		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	50.932.000.000	48.184.368.851	78.908.000	154.284.181	764.000	28.791.393	0	80.000	0	0	79.756.998	151.987.484
711 Данок од доход, од добивка и од капитален добивка	10.887.000.000	10.772.546.343	54.000.000	115.312.811	750.000	102.250	0	0	0	0	54.750.000	116.114.861
712 Приносен од плати за социјални фондови	0	0	0	0	0	-175.461	0	80.000	0	0	0	-93.461
713 Данок на имот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714 Домашни даноци на стоки и услуги	33.088.000.000	31.741.088.910	25.000.000	17.541.464	0	28.778.368	0	0	0	0	25.000.000	48.317.832
716 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	6.598.000.000	6.141.578.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718 Други даноци	4.000.000	51.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717 Данок на специфични услуги	3.000.000	3.894.080	0	138.302	0	58.138	0	0	0	0	0	0
718 Данок за користење или дозволи за вршење на дејност	343.000.000	478.513.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719 Данок на финансиски трансакции	0	31.748.374	0	1.263.805	0	0	0	0	0	0	0	1.263.805
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	6.247.868.000	7.817.881.648	1.843.764.832	1.314.838.848	18.833.382.919	7.897.848.888	238.482.184	82.884.323	64.374.171	66.071.174	13.889.832.918	8.828.203.332
721 Препорачањето приход и приход од имот	3.108.000.000	1.803.471.701	34.251.000	48.145.788	28.973.000	48.183.538	0	0	16.000.000	3.484.489	79.204.000	96.783.778
722 Такси и надоместоци	1.218.988.000	1.398.842.309	223.195.000	186.458.500	2.051.000	421.714	0	0	0	0	225.250.000	165.803.214
723 Административни такси и надоместоци	2.000	1.840	897.399.032	338.490.643	6.814.822.500	8.558.884.912	820.000	2.428.182	0	0	10.322.541.532	7.308.022.719
724 Други Владени услуги	526.000.000	370.082.022	484.075.000	478.706.734	441.118.900	243.708.028	94.845.104	4.000	0	0	1.020.058.004	725.443.300
725 Други недрожени приходи	399.000.000	3.917.342.487	288.103.323	288.103.323	548.868.810	358.817.779	142.987.000	50.378.802	38.274.171	81.806.705	1.022.871.381	733.703.888
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3.894.000.000	4.881.168.448	4.009.800	1.858.332	2.853.800	3.117.834	0	0	0	4.433.734	8.853.888	5.409.888
731 Продажба на капитални средства	3.498.000.000	4.002.728.305	2.500.000	1.787.083	2.053.000	2.081.178	0	0	0	4.433.734	4.653.000	8.181.968
732 Продажба на стоки	0	0	0	0	0	10.448	0	0	0	0	10.448	10.448
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	100.000.000	78.378.243	1.500.000	91.289	0	125.400	0	0	0	0	1.500.000	218.889
734 Капитални трансфери од невладини извори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	3.768.178.000	3.851.554.878	76.418.000	-5.844.988	176.918.900	28.528.888	3.843.822.425	788.488.315	887.848.650	8.828.417	3.881.342.876	618.779.888
741 Трансфери од други нивоа на власт	708.170.000	1.138.225.979	75.418.000	-5.045.298	122.785.000	20.020.277	62.348.000	8.073.397	5.788.560	5.828.417	208.335.560	28.877.743
742 Донации од странство	3.052.000.000	2.515.334.389	0	380	52.231.000	8.508.711	2.851.478.425	781.382.914	881.300.000	0	3.886.007.425	789.802.015
743 Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	25.908.000	0	0	142.848	0	0	0	0	25.908.000	142.848
751 Краткорочни позајмици во земјата	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
752 Благојачки залози	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753 Долгорочни обврзаници	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
754 Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	141.480	0	0	0	0	141.480	141.480
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	3.800.000.000	3.768.572.882	20.889.908	0	0	0	0	287.224	2.838.374.088	388.784.873	2.868.374.888	378.841.887
761 Меѓународни развојни агенции	3.800.000.000	3.768.572.882	20.889.908	0	0	0	0	287.224	2.838.374.088	388.784.873	2.868.374.888	378.841.887
762 Странски алајри	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768 Други задолжувања во странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	0	0	0	58.808	0	0	0	0	0	58.808	58.808
771 Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	58.808	0	0	0	0	0	58.808	58.808
78 ПРИХОДИ ОД ОТПУСТА НА ЗАЕМИ	158.800.000	133.897.537	0	1.900	116.890	28.842	0	0	16.338.800	0	18.478.383	18.848.900
781 Приходи од капитални државни заеми	155.000.000	123.097.537	0	1.000	115.000	28.042	0	0	15.800.000	0	18.478.383	18.808.000

Биланс на расходи по ставки и намена

Категорија Ставка	Буџет за 2003		Расходи од приходи на органи за 2003		Расходи од приходи од самофинансирачки активности за 2003		Расходи од донации за 2003		Расходи од кредити за 2003		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
	67.490.170.000	84.482.781.274	2.047.177.632	1.291.061.279	10.711.361.010	7.470.331.664	3.226.378.628	804.187.733	2.706.664.721	444.028.801	88.389.642.960	74.472.378.740
40 ПЛАЌА, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ	20.811.453.450	19.233.542.216	58.289.600	33.685.726	666.877.900	568.200.403	13.304.000	0	0	0	21.359.924.656	20.838.429.345
401 Нето основни плата и наемани	12.978.122.763	12.782.614.239	45.026.600	30.849.445	404.167.000	336.566.022	8.889.000	0	0	0	13.437.105.363	13.150.032.706
402 Процентни од плати и персонален данок	7.833.330.687	7.450.927.977	12.263.000	2.836.281	262.810.000	232.631.381	4.415.000	0	0	0	7.912.918.087	7.866.396.639
41 СТОКИ И УСЛУГИ	7.874.484.309	7.326.808.760	1.372.786.932	1.063.908.292	3.588.829.141	2.348.014.232	932.441.940	254.335.804	33.214.152	9.278.035	13.802.856.473	10.941.345.142
420 Пати и домаши расходи	435.428.280	413.023.322	129.487.157	98.147.836	227.518.780	130.581.833	111.428.797	20.348.563	745.144	45.144	604.608.156	660.144.498
421 Комунални услуги	528.333.786	517.723.047	82.970.287	63.148.319	167.173.696	100.028.834	12.854.000	13.878	0	0	788.331.748	680.613.078
422 Заголупување	834.151.514	819.390.374	30.226.574	17.092.839	75.790.640	12.584.080	4.536.000	0	0	0	944.704.728	849.047.292
423 Комуникација и транспорт	843.750.813	831.363.416	226.298.740	190.637.678	267.835.310	139.679.332	19.916.140	4.635.666	60.000	1.357.840.803	1.106.396.089	
424 Интерјам	2.427.587.589	2.330.898.220	432.211.390	315.583.541	1.037.815.255	755.025.514	58.914.025	11.127.027	9.378.000	0	3.965.908.239	3.412.612.301
425 Техничко одржување	408.618.882	380.604.973	95.782.823	65.903.274	299.536.167	162.853.488	9.576.000	338.867	7.064.158	53.174	820.568.030	599.753.776
426 Договорни услуги	1.112.789.018	1.037.547.717	254.741.135	165.260.324	944.198.776	718.791.524	481.578.028	158.049.052	310.238	2.784.678.955	2.077.958.855	
427 Други оперативни расходи	832.344.672	772.208.802	121.068.826	96.154.684	558.882.517	338.275.121	232.020.950	53.790.753	8.609.479	1.768.973.815	1.271.238.839	
428 Резерви	253.500.000	223.030.889	0	0	11.178.000	214.527	1.818.000	36.000	0	0	266.296.000	223.280.418
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ И СУБВЕНЦИИ	21.821.331.332	11.011.506.828	196.391.900	85.034.361	947.755.000	485.444.354	237.287.851	64.034.372	32.420.772	22.841.185.083	21.788.480.485	
441 Трансфери до други нивоа на власт	12.136.750.000	12.125.500.383	3.400.000	489.082	620.700.000	321.541.083	63.900.000	21.404.595	0	12.834.760.000	12.468.946.092	
442 Трансфери до непрофитни организации	159.000.000	155.170.449	3.000.000	1.153.842	112.400.000	36.804.127	2.200.000	425.123	38.000.000	0	314.600.000	225.774.023
443 Трансфери до домаќинства и физички лица	9.174.081.232	8.769.808.737	189.891.000	83.381.458	214.655.000	127.339.144	171.187.851	42.204.885	0	0	9.749.815.083	9.022.774.023
444 Трансфери во странство	52.000.000	51.027.059	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	51.027.059
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	2764.078.000	2.444.083.265	0	0	1.892.000	0	0	0	22.002.000	10.887.817	2.787.970.909	2.454.780.232
451 Камати по домашен долг	972.594.000	949.824.837	0	0	137.000	0	0	0	2.000	1.800	972.733.000	949.828.836
452 Камати по надворешен долг	1.791.482.000	1.494.238.368	0	0	1.755.000	0	0	0	22.000.000	10.885.218	1.815.237.000	1.504.923.586
46 КУПУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	3.235.851.009	2.116.960.533	419.810.100	168.432.901	5.233.274.889	3.861.882.376	1.064.756.738	457.828.159	818.156.569	40.019.074	10.771.881.285	8.644.923.041
461 Купување на земјиште и иматеријални средства	51.915.000	17.771.140	500.000	431.000	13.550.000	61.286	0	0	0	0	65.985.000	16.283.426
462 Купување на граѓански објекти	103.913.000	4.350.184	9.920.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	118.833.000	4.350.184
463 Купување на моторни возила	294.468.841	148.217.259	64.920.825	18.056.219	318.854.869	98.486.144	117.937.720	20.212.867	64.868	0	706.244.724	281.017.357
464 Купување на мебел и канцелариска опрема	48.050.000	19.563.965	29.999.375	10.193.513	12.763.000	6.770.322	5.300.000	1.572.807	0	0	97.112.376	39.490.806
465 Финансиски инструменти, подготовка на проекти и дизајн	67.152.586	59.266.293	0	0	30.860.000	18.875.883	66.467.314	19.983.208	11.033.000	0	177.312.900	97.205.293
466 Машинска опрема	18.050.000	15.751.866	15.508.100	488.100	64.700.000	38.090.082	200.000	0	401.901.000	1.955.737	500.359.100	56.265.784
467 Истражувања, развој и учество во истражување	2.071.064.000	1.377.933.435	168.500.000	38.097.794	217.780.000	68.154.318	784.211.984	380.905.698	405.157.700	37.968.469	3.828.713.664	1.903.089.715
468 Основно и специјално одржување	579.801.782	476.198.709	130.492.000	103.168.276	171.228.000	44.763.719	108.841.740	35.173.579	0	0	990.143.522	659.322.282
469 Купување на откопан резерви	438.000	437.774	0	0	4.400.729.000	3.586.480.823	0	0	0	0	4.401.167.000	3.586.918.397
47 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	2.765.548.000	2.570.724.386	0	0	1.077.587.000	0	1.077.587.000	27.989.366	1.792.882.000	322.918.835	6.835.818.000	2.821.842.319
471 Капитални трансфери до владини институции	2.376.375.000	2.306.840.293	0	0	194.179.000	0	194.179.000	27.989.366	1.492.882.000	322.918.835	4.063.236.000	2.657.758.215
472 Капитални трансфери до други нивоа на власт	398.174.000	263.884.104	0	0	0	0	883.408.000	0	300.000.000	0	1.572.582.000	283.884.104
48 ЗАЕВИ И УЧЕСТВО ВО КАПИТАЛ	626.189.000	637.002.773	0	0	0	0	0	0	0	0	78.880.000	656.771.815
481 Домашни заеми и учество во капитал	608.000.000	618.844.596	0	0	0	0	0	0	0	0	884.880.000	639.812.839
482 Странски заеми и учество во капитал	18.189.000	18.158.177	0	0	0	0	0	0	0	0	18.160.000	18.158.177
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	8.290.765.000	8.033.152.776	0	0	271.523.000	205.960.270	0	0	14.830.000	8.935.127	8.577.18.000	8.248.038.173
491 Отплата на главнина по домашен долг	4.347.000.000	4.350.866.091	0	0	2.423.000	842.040	0	0	0	0	4.349.423.000	4.351.708.131
492 Отплата на главнина по надворешен долг	3.943.765.000	3.682.286.685	0	0	269.100.000	205.108.231	0	0	14.830.000	8.935.127	4.227.695.000	3.896.330.042

Биланс на приходи по буџетски корисници

Раздел	Приходи од органи за 2003		Приходи од самозапаѓања вклучености за 2003		Приходи од рестаури за 2003		Приходи од кредити за 2003		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	18.203.000	10.933.760	0	0	18.203.000	10.933.760
01002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУМЗАВАЊЕ	5.700.000	3.613.839	0	0	1.100.000	0	0	0	6.800.000	3.613.839
02001 СОВРАЌИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	1.000.000	815.741	0	0	1.000.000	815.741
02002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	22.100.000	11.514.087	0	0	0	0	0	0	22.100.000	11.514.087
04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	9.206.000	4.844.915	0	0	9.206.000	4.844.915
04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	43.000.000	40.259.116	37.959.000	24.223.271	0	0	0	0	80.958.000	64.482.387
04006 МАКЕДОНИСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	0	0	0	1.191.724	0	0	0	0	1.191.724	1.191.724
04008 ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	2.945.000	2.144.047	0	0	0	0	0	0	2.945.000	2.144.047
04009 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	0	0	8.255.000	0	0	0	16.274.171	7.898.193	24.529.171	7.898.193
04008 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	600.000	833.202	1.892.000	1.403.809	0	0	2.992.000	2.036.811
06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	204.700.000	116.753.988	359.810.000	237.250.756	1.290.000	1.288.351	0	0	565.800.000	355.293.094
06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	385.500.000	373.462.201	104.100.000	69.256.151	5.605.223	3.300.000	0	0	495.205.223	446.018.352
06002 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБРАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА	90.000.000	53.731.297	0	0	620.000	485.596	0	0	90.620.000	54.216.893
07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВА	24.063.000	5.574.182	7.000.000	0	1.820.000	1.249.342	0	0	32.683.000	8.823.524
08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДРЕШНИ РАБОТИ	200.000.000	151.259.481	0	0	4.783.000	615.216	0	0	204.783.000	151.874.697
09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ	35.941.000	18.679.242	0	0	70.154.000	0	0	0	106.095.000	18.679.242
09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	0	0	0	0	329.920.000	127.328.761	130.966.550	58.764.890	460.886.550	164.091.651
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА	75.000.000	55.076.754	0	0	0	0	308.078.000	174.700.119	383.078.000	228.778.873
09004 БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	0	0	4.416.079.000	1.611.788.666	0	250	0	0	4.418.079.000	3.611.788.916
09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	245.000.000	167.634.091	0	0	0	0	0	0	245.000.000	167.634.091
09007 АГЕНЦИЈА ЗА БЛОКИРАНИ СМЕТКИ	0	0	43.725.000	35.575.985	0	0	0	0	43.725.000	35.575.985
10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	199.420.000	194.487.932	0	0	26.964.964	11.271.475	15.830.000	18.478.383	242.214.964	214.216.889
11002 БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	47.400.000	52.699.597	0	0	1.446.633.000	390.679.854	0	0	1.448.033.000	700.852.075
12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0	0	990.338.000	709.852.075	48.800.000	0	0	0	1.428.950.000	89.306.198
13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	144.750.000	19.824.090	0	0	181.818.000	19.502.165	1.131.182.000	127.339.000	1.457.690.000	186.865.244
13002 УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПЛОВИДА	4.000.000	1.910.149	5.000.000	0	3.600.000	1.782.174	0	0	12.600.000	3.662.323
13003 УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	900.000	1.092.562	3.924.000	1.256.787	0	0	0	0	4.824.000	2.349.349
14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	0	0	222.563.000	89.806.198	0	0	0	0	222.563.000	89.806.198
14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКЛУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	10.000.000	7.767.664	269.724.000	255.627.222	601.000	590.918	0	0	269.325.000	263.885.803
14003 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	800.000	338.882	136.967.000	52.255.850	12.579.045	7.601.489	0	0	150.346.045	60.194.210
15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	95.776.032	22.828.092	3.738.333.010	1.308.025.171	414.987.921	69.796.658	0	0	4.248.098.962	2.418.447.920
15010 ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	0	0	12.000.000	7.876.205	21.814.000	11.105.281	0	0	33.814.000	18.981.485
15020 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	6.000.000	3.207.679	0	0	2.600.000	182.708	38.000.000	32.710.940	46.600.000	38.101.327
16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16101 АГЕНЦИЈА ЗА ИГРАДИ И СПОРТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

О П И С

Редослед	О П И С	Приходи од органи за 2003		Приходи од самфинансирачки активности за 2003		Приходи од донации за 2003		Приходи од кредити за 2003		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	330.000	224.032	0	0	20.550.000	10.138.390	53.000.000	25.290.557	73.880.000	35.650.978
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	42.300.000	35.306.476	173.441.000	112.793.987	89.382.000	22.987.831	0	0	305.103.000	170.998.373
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	41.860.000	24.548.975	0	0	94.000.000	5.465.169	42.000	-12.795	135.902.000	30.002.348
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0	0	1.000.000	1.128.417	59.900.000	21.404.565	0	0	60.900.000	22.532.982
19201	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЈЕНИШТВО	0	0	0	102.835	0	0	0	0	102.835	0
21001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	0	0	115.400.000	87.220.512	0	0	0	0	115.400.000	87.220.512
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	9.985.000	3.330.372	1.700.000	769.113	15.452.000	622.237	700.000	0	27.817.000	4.721.721
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	4.100.000	3.085.905	0	0	0	0	0	0	4.100.000	3.085.905
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	14.580.000	9.219.339	0	0	0	0	0	0	14.580.000	9.219.339
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	0	0	15.751.000	11.807.742	35.000.000	0	0	0	50.751.000	11.807.742
28001	БИРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА	32.385.000	24.466.175	0	0	168.391.000	4.000	0	0	200.786.000	24.470.175
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	0	0	0	0	6.823.687	6.197.153	0	0	6.823.687	6.197.153
33001	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ВИТОЛА	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
33002	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ	365.000	334.400	0	0	0	0	0	0	365.000	334.400
35001	ОСНОВЕН СУД - БЕРОВО	801.000	763.692	0	0	0	0	0	0	801.000	763.692
35002	ОСНОВЕН СУД - ВИТОЛА	2.800.000	2.281.753	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.281.753
35003	ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕЛИЈА	3.170.000	1.126.939	0	0	0	0	0	0	3.170.000	1.126.939
35004	ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР	2.109.000	1.908.831	0	0	0	0	0	0	2.109.000	1.908.831
35005	ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	272.000	95.777	0	0	0	0	0	0	272.000	95.777
35006	ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	400.000	393.137	0	0	0	0	0	0	400.000	393.137
35007	ОСНОВЕН СУД - КАВАДАРЦИ	1.238.000	909.298	0	0	0	0	0	0	1.238.000	909.298
35008	ОСНОВЕН СУД - КИЧЕВО	2.060.000	1.917.345	0	0	0	0	0	0	2.060.000	1.917.345
35009	ОСНОВЕН СУД - КОЧАНИ	1.150.000	794.985	0	0	0	0	0	0	1.150.000	794.985
35010	ОСНОВЕН СУД - КРАТОВО	740.000	467.784	0	0	0	0	0	0	740.000	467.784
35011	ОСНОВЕН СУД - КРИВА ПАЛАНКА	220.000	353.587	0	0	0	0	0	0	220.000	353.587
35012	ОСНОВЕН СУД - КРУШЕВО	2.879.000	2.039.318	0	0	0	0	0	0	2.879.000	2.039.318
35013	ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО	1.895.000	1.576.756	0	0	0	0	0	0	1.895.000	1.576.756
35014	ОСНОВЕН СУД - НЕГОТИНО	1.896.000	1.285.012	0	0	0	0	0	0	1.896.000	1.285.012
35015	ОСНОВЕН СУД - ОХРИД	1.500.000	1.911.697	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.911.697
35016	ОСНОВЕН СУД - ПРИЛЕП	550.000	541.180	0	0	0	0	0	0	550.000	541.180
35017	ОСНОВЕН СУД - РАДОВИШ	600.000	429.280	0	0	0	0	0	0	600.000	429.280
35018	ОСНОВЕН СУД - РЕСЕН	650.000	557.040	0	0	0	0	0	0	650.000	557.040
35019	ОСНОВЕН СУД - СВЕТИ НИКОЛЕ	2.293.600	1.684.220	0	0	0	0	0	0	2.293.600	1.684.220
35020	ОСНОВЕН СУД - СТРУГА	3.200.000	2.350.381	0	0	0	0	0	0	3.200.000	2.350.381
35021	ОСНОВЕН СУД - СТРАМИЦА	3.000.000	2.384.408	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.384.408
35022	ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО	1.340.000	1.016.219	0	0	0	0	0	0	1.340.000	1.016.219
35023	ОСНОВЕН СУД - ВЕЛЕС	2.950.000	2.215.214	0	0	0	0	0	0	2.950.000	2.215.214
35024	ОСНОВЕН СУД - ШТИП	8.450.000	9.061.237	0	0	0	0	0	0	8.450.000	9.061.237
35025	ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ	10.300.000	12.334.754	0	0	0	0	0	0	10.300.000	12.334.754
35026	ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ	1.036.000	576.039	0	0	0	0	0	0	1.036.000	576.039
35027	ОСНОВЕН СУД - ВИНИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38002	ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	0	0	3.295.000	1.520.961	0	0	0	0	3.295.000	1.520.961
38004	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЈА	0	0	700.000	469.840	0	0	0	0	700.000	469.840
38006	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	0	0	450.000	7.200	0	0	0	0	450.000	7.200

Биланс на расходи по буџетски корисници

Раздел	Буџет за 2003		Расходи од приходи на органи за 2003		Расходи од приходи од саморазлични активности за 2003		Расходи од рочности за 2003		Расходи од кредити за 2003		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
01001 ПРЕСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	52.409.000	51.973.956	0	0	0	0	18.203.000	10.282.713	0	0	68.612.000	62.256.669
01002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	127.453.000	125.988.228	5.700.000	4.689.362	0	0	1.100.000	568.902	0	0	134.253.000	131.224.490
02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	428.350.000	390.387.378	0	0	0	0	1.000.000	739.763	0	0	429.350.000	381.127.139
02002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	43.823.000	38.263.123	22.100.000	807.434	0	0	0	0	0	0	65.723.000	39.070.556
03001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	18.868.000	18.888.482	0	0	0	0	0	0	0	0	18.868.000	18.888.482
04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	153.764.000	132.156.536	0	0	0	0	9.206.000	2.548.894	0	0	162.870.000	134.703.429
04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	580.610.000	502.256.450	43.000.000	40.666.971	36.000.000	31.978.368	0	0	0	0	659.610.000	574.801.789
04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	6.605.000	6.492.752	0	0	0	0	0	0	0	0	6.605.000	6.492.752
04005 МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	1.870.000	1.869.008	0	0	1.858.000	1.853.428	0	0	0	0	3.728.000	3.722.436
04006 ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	34.658.000	30.519.119	2.945.000	2.151.959	0	0	0	0	0	0	37.801.000	32.671.077
04007 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	11.431.000	10.812.184	0	0	8.255.000	0	0	0	18.274.171	7.263.224	35.960.171	18.075.408
04008 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	35.088.000	28.372.856	0	0	600.000	439.842	1.892.000	834.912	0	0	37.360.000	29.847.409
05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	5.889.129.000	5.767.325.575	204.700.000	173.811.625	359.810.000	248.152.421	1.290.000	1.265.462	0	0	6.454.929.000	6.188.355.083
05002 НАЦИОНАЛЕН БЕЗБЕДНОСЕН АВТОРИТЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РАТНО СЛУЖБЕ	460.000	456.184	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	456.184
06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	5.595.411.000	5.396.386.187	365.500.000	371.677.479	104.100.000	82.200.640	5.605.223	3.304.714	0	0	6.060.616.223	5.853.571.999
06003 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА	40.561.000	38.816.537	90.000.000	53.927.188	0	0	620.000	486.598	0	0	131.181.000	93.229.301
07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВА	310.096.000	283.052.893	24.063.000	9.269.743	7.000.000	0	1.620.000	1.249.342	0	0	342.779.000	293.571.977
08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	739.911.000	724.357.425	200.000.000	118.969.938	0	0	4.763.000	1.649.407	0	0	944.674.000	844.996.789
09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ	384.907.000	340.783.936	35.941.000	22.727.959	0	0	70.154.000	0	0	0	471.002.000	363.511.995
09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	19.718.332.000	17.822.469.033	0	0	0	0	329.920.000	126.867.843	130.968.550	63.286.071	19.179.219.550	19.002.602.946
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА	486.014.000	417.820.867	75.000.000	58.081.053	0	0	0	0	308.078.000	173.634.877	869.092.000	649.516.596
09004 БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	82.016.000	47.557.460	0	0	4.416.079.000	3.586.760.623	0	0	0	0	4.468.095.000	3.634.338.082
09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	360.065.000	340.137.296	245.000.000	143.363.443	0	0	0	0	0	0	625.063.000	483.520.739
09006 НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА	1.872.000	1.865.887	0	0	0	0	0	0	0	0	1.872.000	1.865.887
09007 АГЕНЦИЈА ЗА БЛОКИРАНИ СМЕТКИ	29.100.000	23.459.892	0	0	43.725.000	15.888.971	0	0	0	0	72.825.000	96.348.863
10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	359.653.000	301.436.015	199.420.000	73.990.279	0	0	26.964.964	11.198.076	15.830.000	8.935.127	601.867.964	395.559.487
11002 БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	66.866.000	34.677.535	0	0	0	0	66.866.000	34.677.535
12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	260.805.000	233.625.131	0	0	6.360.000	1.314.894	125.524.689	55.366.829	0	0	392.679.689	290.326.653
13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	549.355.000	538.692.581	47.400.000	21.134.730	0	0	1.446.633.000	363.282.849	681.300.000	19.223.074	2.724.688.000	942.333.212
13002 УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПРОВИДЕ	0	0	0	0	960.338.000	699.054.501	48.600.000	0	419.812.000	0	1.428.950.000	699.054.501

Раздел	Буџет за 2003		Расходи од приходи на органи за 2003		Расходи од приходи од самфинансирачки активности за 2003		Расходи од донации за 2003		Расходи од кредити за 2003		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
О П И С												
13003 УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	0	0	0	0	222.583.000	57.181.295	0	0	0	0	222.583.000	57.181.295
14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШТАРМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	885.391.000	878.437.818	144.750.000	19.841.322	0	0	181.918.000	21.081.354	1.131.182.000	123.152.365	2.343.241.000	1.042.512.858
14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТ	46.227.000	45.554.486	4.000.000	1.910.149	5.000.000	0	3.600.000	1.775.796	0	0	58.827.000	49.240.433
14003 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	75.815.000	70.970.520	900.000	773.435	3.924.000	1.830.102	0	0	0	0	80.639.000	73.574.057
15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	149.897.000	132.205.930	0	0	0	0	84.000.000	32.786.779	380.000	308.547	214.277.000	165.301.256
15010 ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	1.226.985.000	1.174.780.542	10.000.000	0	289.724.000	246.364.220	801.000	590.916	0	0	1.507.310.000	1.421.735.680
15020 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	15.367.700.000	15.347.687.407	800.000	719.682	138.987.000	50.817.780	12.579.045	7.072.140	0	0	15.518.046.045	15.406.277.009
16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	9.218.734.000	9.122.588.882	95.778.032	24.015.075	3.738.333.010	2.188.243.571	414.987.921	81.223.332	0	0	13.487.830.982	11.438.050.859
16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	59.277.000	54.390.931	0	0	12.000.000	8.501.474	21.814.000	8.702.871	0	0	92.891.000	71.995.376
16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	105.461.000	101.877.318	6.000.000	1.153.842	0	0	2.800.000	425.123	38.000.000	32.420.772	152.081.000	135.877.054
18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	45.105.000	41.437.822	330.000	219.105	0	0	20.350.000	10.145.971	53.000.000	25.781.006	118.985.000	77.583.904
18010 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБРАТА НА КУЛТУРАТА	1.278.965.000	1.273.124.868	42.300.000	37.416.450	173.441.000	113.099.003	132.487.000	22.152.212	0	0	1.625.173.000	1.445.792.532
19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	333.731.000	328.956.300	41.860.000	19.833.748	0	0	94.000.000	5.366.544	42.000	41.940	468.633.000	354.198.532
19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОКАЈНА САМОУПРАВА	26.964.000	16.883.542	0	0	1.000.000	265.985	59.900.000	21.404.565	0	0	87.884.000	38.554.091
19201 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	16.975.000	15.840.932	0	0	0	0	0	0	0	0	16.975.000	15.840.932
19301 АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ	106.659.000	98.842.331	0	0	0	0	0	0	0	0	106.659.000	98.842.331
20001 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	4.438.000	4.304.728	0	0	0	0	0	0	0	0	4.438.000	4.304.728
21001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	247.005.000	240.145.678	0	0	115.400.000	83.281.983	0	0	0	0	362.405.000	323.407.640
22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	142.106.000	113.253.281	9.960.000	3.743.080	1.700.000	17.847	15.452.000	622.171	700.000	0	169.918.000	117.638.179
24001 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	70.082.000	68.846.752	4.100.000	3.237.074	0	0	0	0	0	0	74.182.000	72.083.825
25001 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	10.460.000	8.566.172	14.560.000	8.801.085	0	0	0	0	0	0	25.060.000	17.387.267
26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	88.370.000	78.392.171	0	0	15.751.000	9.941.874	35.000.000	449.034	0	0	137.121.000	88.782.879
28001 БИРО ЗА СТОЛАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА	241.684.000	241.292.755	32.395.000	24.841.728	0	0	188.391.000	113.078	0	0	442.450.000	288.247.559
29001 РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ	10.998.000	9.479.927	0	0	0	0	0	0	0	0	10.998.000	9.479.927
30001 ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	45.795.000	39.622.056	0	0	0	0	0	0	0	0	45.795.000	39.622.056
31001 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА	13.305.000	11.828.114	0	0	0	0	0	0	0	0	13.305.000	11.828.114
31101 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	21.069.000	20.007.829	0	0	0	0	6.623.687	625.445	0	0	27.892.887	20.633.073
33001 АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА	32.079.000	31.489.124	110.000	0	0	0	0	0	0	0	32.189.000	31.489.124
33002 АПЕЛАЦИОНЕН СУД - СКОПЈЕ	60.743.000	59.091.207	365.000	343.687	0	0	0	0	0	0	61.108.000	59.434.893
33003 УПРАВА НА СУДСКА ЗГРАДА	15.699.000	14.081.117	0	0	0	0	0	0	0	0	15.699.000	14.081.117
33004 АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП	20.549.000	19.653.701	0	0	0	0	0	0	0	0	20.549.000	19.653.701
34001 ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА	8.058.000	7.568.881	0	0	0	0	0	0	0	0	8.058.000	7.568.881
34002 ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	14.144.000	12.568.705	0	0	0	0	0	0	0	0	14.144.000	12.568.705
34003 ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП	6.014.000	6.695.018	0	0	0	0	0	0	0	0	6.014.000	6.695.018

Раздел	Буџет за 2003		Расходи од приходи на органи за 2003		Расходи од приходи од самостојноста за 2003		Расходи од донации за 2003		Расходи од кредити за 2003		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
35001 ОСНОВЕН СУД - БЕРОВО	9.887.000	8.770.942	801.000	786.987	0	0	0	0	0	0	10.688.000	10.557.908
35002 ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА	50.547.000	50.321.764	2.600.000	2.291.882	0	0	0	0	0	0	53.147.000	52.813.646
35003 ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕЛИЈА	27.508.000	27.498.870	3.170.000	1.198.938	0	0	0	0	0	0	30.678.000	28.697.806
35004 ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР	30.249.000	28.912.884	2.109.000	1.815.890	0	0	0	0	0	0	32.358.000	31.728.373
35005 ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	11.559.000	11.280.148	272.000	88.857	0	0	0	0	0	0	11.831.000	11.369.003
35006 ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	11.787.000	11.648.557	400.000	355.510	0	0	0	0	0	0	12.187.000	12.004.087
35007 ОСНОВЕН СУД - КАВАДАРЦИ	24.178.000	23.860.122	1.238.000	908.184	0	0	0	0	0	0	25.417.000	24.788.318
35008 ОСНОВЕН СУД - КУЧЕВО	22.590.000	22.231.736	2.060.000	2.007.300	0	0	0	0	0	0	24.650.000	24.239.036
35009 ОСНОВЕН СУД - КОЧАНИ	23.758.000	23.428.761	1.150.000	1.145.171	0	0	0	0	0	0	24.908.000	24.573.932
35010 ОСНОВЕН СУД - КРАТОВО	7.622.000	7.531.600	850.000	463.240	0	0	0	0	0	0	8.472.000	7.994.840
35011 ОСНОВЕН СУД - КРИВА ПАЛАНКА	18.070.000	15.764.892	740.000	731.812	0	0	0	0	0	0	18.810.000	18.496.604
35012 ОСНОВЕН СУД - КРУШЕВО	8.516.000	8.355.907	220.000	199.016	0	0	0	0	0	0	8.736.000	8.554.923
35013 ОСНОВЕН СУД - КУМАНОВО	40.108.000	39.739.137	2.879.000	2.339.713	0	0	0	0	0	0	42.987.000	42.078.850
35014 ОСНОВЕН СУД - НЕГОТИНО	10.348.000	10.344.227	1.895.000	1.482.814	0	0	0	0	0	0	12.241.000	11.807.041
35015 ОСНОВЕН СУД - ОХРИД	32.811.000	31.319.483	1.699.000	1.269.650	0	0	0	0	0	0	34.710.000	32.588.143
35016 ОСНОВЕН СУД - ПРИЛЕП	40.077.000	39.847.053	1.500.000	1.484.110	0	0	0	0	0	0	41.577.000	41.131.183
35017 ОСНОВЕН СУД - РАДОМШ	17.272.000	16.407.843	550.000	418.688	0	0	0	0	0	0	17.822.000	16.828.311
35018 ОСНОВЕН СУД - РЕСЕН	10.087.000	10.047.283	600.000	457.828	0	0	0	0	0	0	10.687.000	10.504.891
35019 ОСНОВЕН СУД - СВЕТИ НИКОЛЕ	10.736.000	10.658.151	650.000	546.110	0	0	0	0	0	0	11.386.000	11.204.261
35020 ОСНОВЕН СУД - СТРУГА	24.042.000	23.068.580	2.293.800	1.838.805	0	0	0	0	0	0	26.335.800	24.707.185
35021 ОСНОВЕН СУД - СТРУМИЦА	38.897.000	38.163.727	3.200.000	2.609.174	0	0	0	0	0	0	41.897.000	40.772.900
35022 ОСНОВЕН СУД - ТЕТОВО	41.730.000	41.339.191	3.000.000	2.364.815	0	0	0	0	0	0	44.730.000	43.704.006
35023 ОСНОВЕН СУД - ВЕЛЕС	29.814.000	29.371.066	1.340.000	1.036.285	0	0	0	0	0	0	30.954.000	30.407.351
35024 ОСНОВЕН СУД - ШТИП	35.356.000	34.915.850	2.950.000	2.245.820	0	0	0	0	0	0	38.306.000	37.061.469
35025 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ	125.480.000	124.420.977	8.480.000	8.476.811	0	0	0	0	0	0	133.940.000	132.897.787
35026 ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ	117.199.000	115.861.508	10.300.000	10.032.487	0	0	0	0	0	0	127.499.000	125.993.974
35027 ОСНОВЕН СУД - ВИНИЦА	8.904.000	8.800.898	1.038.000	747.845	0	0	0	0	0	0	9.940.000	9.548.741
36001 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БЕРОВО	1.856.000	1.590.792	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856.000	1.590.792
36002 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА	7.846.000	7.645.608	0	0	0	0	0	0	0	0	7.846.000	7.645.608
36003 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГЕВГЕЛИЈА	4.187.000	4.162.417	0	0	0	0	0	0	0	0	4.187.000	4.162.417
36004 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ГОСТИВАР	5.248.000	4.879.842	0	0	0	0	0	0	0	0	5.248.000	4.879.842
36005 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ДЕБАР	2.318.000	2.121.189	0	0	0	0	0	0	0	0	2.318.000	2.121.189
36006 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ДЕЛЧЕВО	2.460.000	2.172.555	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.000	2.172.555
36007 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КАВАДАРЦИ	5.640.000	5.598.426	0	0	0	0	0	0	0	0	5.640.000	5.598.428

Редвел	О П И С	Буџет за 2003		Расходи од приходи на органи за 2003		Расходи од приходи од самостојна финансиска активност за 2003		Расходи од донации за 2003		Расходи од кредити за 2003		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
		36008	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КУЧЕВО	3.664.000	3.663.063	0	0	0	0	0	0	0	0
36009	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КОЧАНИ	4.155.000	4.033.655	0	0	0	0	0	0	0	0	4.155.000	4.033.655
36010	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КРИВА ПАЛАНКА	3.201.000	2.876.493	0	0	0	0	0	0	0	0	3.201.000	2.876.493
36011	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - КУМАНОВО	6.500.000	6.368.505	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.368.505
36012	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ОХРИД	4.524.000	4.178.054	0	0	0	0	0	0	0	0	4.524.000	4.178.054
36013	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ПРИЛЕП	6.440.000	6.334.196	0	0	0	0	0	0	0	0	6.440.000	6.334.196
36014	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РАДОВИШ	2.700.000	2.271.014	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.271.014
36015	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - РЕСЕН	2.186.000	1.937.443	0	0	0	0	0	0	0	0	2.186.000	1.937.443
36016	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ	2.293.000	2.260.860	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293.000	2.260.860
36017	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	48.555.000	45.192.216	0	0	0	0	0	0	0	0	48.555.000	45.192.216
36018	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУГА	4.111.000	3.780.099	0	0	0	0	0	0	0	0	4.111.000	3.780.099
36019	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СТРУМИЦА	6.807.000	6.193.722	0	0	0	0	0	0	0	0	6.807.000	6.193.722
36020	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ТЕТОВО	6.976.000	6.531.058	0	0	0	0	0	0	0	0	6.976.000	6.531.058
36021	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ВЕЛЕС	4.828.000	4.815.905	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828.000	4.815.905
36022	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП	5.634.000	5.113.143	0	0	0	0	0	0	0	0	5.634.000	5.113.143
36001	КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ИДРИЗОВО	100.193.000	99.010.023	0	0	0	0	0	0	0	0	100.193.000	99.010.023
36002	ВОСПИТИНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	17.828.000	16.390.330	0	0	3.295.000	0	0	0	0	0	20.921.000	18.360.330
36003	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - БИТОЛА	23.562.000	23.158.630	0	0	0	0	0	0	0	0	23.562.000	23.158.630
36004	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЦА	7.204.000	6.653.432	0	0	700.000	470.921	0	0	0	0	7.904.000	7.324.353
36005	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ОХРИД	13.825.000	12.735.715	0	0	0	0	0	0	0	0	13.825.000	12.735.715
36006	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	7.630.000	6.924.482	0	0	450.000	15.200	0	0	0	0	8.080.000	6.939.682
36007	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СКОПЈЕ	36.800.000	33.837.456	0	0	0	0	0	0	0	0	36.800.000	33.837.456
36008	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СТРУГА	6.713.000	6.153.846	0	0	0	0	0	0	0	0	6.713.000	6.153.846
36009	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ШТИП	15.249.000	14.969.329	0	0	0	0	0	0	0	0	15.249.000	14.969.329

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

680.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ПОРАНЕШНАТА ЈНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јуни 2004 година.

Бр. 07-2654/1
18 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ПОРАНЕШНАТА ЈНА

Член 1

Во Законот за продажба на станови во државна сопственост кои потекнуваат од станбениот фонд на поранешната ЈНА ("Службен весник на Република Македонија" број 71/2003), во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

"Под стан доделен на користење за службени потреби ќе се смета и стан од станбениот фонд на поранешната ЈНА доделен на користење под закуп од страна на Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија на вработени во Министерство за одбрана и Армијата на Република Македонија, заради решавање на нивното станбено прашање."

Член 2

Во членот 3 став 1 алинеја 2 по зборот "потреби" се додаваат зборовите: "или решение за користење на станот под закуп".

Член 3

Барањето за купување на станот доделен на користење под закуп корисникот го поднесува до Комисијата во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЛИГЈ

ПËР ПЛОТËСИМИН Е ЛИГЈИ ПËР ШИТЈЕН Е БАНЕСАВЕ НË ПРОНËСИ ШТЕТËРОРЕ ҚË DALIN NGA FONDI BANESOR I ISH APJ-SË

Нени 1

Нë Лигјин пëр шитјен е банесаве нë пронëси штетëроре, тë цилат далин нга фонди банесор и ish APJ-së ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 71/2003), нë ненин 2 сhtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Me banesë të dhënë në shfrytëzim për nevoja zyrtare do të konsiderohet edhe banesa nga fondi banesor i ish APJ-së, e dhënë në shfrytëzim me qiramarrje nga Komisioni për çështje banesore i Qeverisë së Republikës të Maqedonisë, të punësuarve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Armatën e Republikës së Maqedonisë, për shkak të zgjidhjes së çështjes së tyre banesore".

Нени 2

Нë ненин 3 paragrafi 1 alineja 2, pas fjalës "nevoja" сhtohen fjalët: "ose vendim për shfrytëzimin e banesës me qira".

Нени 3

Kërkesën për blerjen e banesës së dhënë për shfrytëzim me qiramarrje, shfrytëzuesi ia paraqet Komisionit në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Нени 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

681.

**У К А З БР. 1
ОД 22.06.2004 ГОДИНА**

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за шеф на военото претставништво во мисијата на Република Македонија при НАТО

Воен претставник во ЕВРО-Атланскиот партнерски воен комитет во НАТО во Брисел - Белгија
полковникот Поповски Милош Здравко
ФЧ: полковник, по формација: бригаден генерал
лична: ВЕС: 31140 ЕМБГ: 1608955410035
До сега: Аѓутант на врховниот командант на АРМ

Овој указ да се изврши на 20.06.2004 година.

Бр. 07-90
22 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

682.

Врз основа на член 95, став 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03 и 38/04) и член 12 од Законот за приватизација на државен капитал ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/96, 25/99, 81/99, 49/00, 6/02, 31/03 и 38/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.06.2004 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И АКЦИИ И УДЕЛИ ШТО И СЕ ИЗДАДЕНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Уредбата за постапката за продажба на акциите и уделите што и се издадени на Агенцијата на Република Македонија за приватизација и акции и удели што и се издадени на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2003), во член 6, став 1 зборовите: "30 дена" се заменуваат со зборовите: "20 дена".

Член 2

Во член 9, став 1 зборовите: “наредната берзанска аукција“ се заменуваат со зборовите: “наредните берзански аукции“.

Во став 2 зборовите: “и по втор пат“ се бришат.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2204/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

683.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.06.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,
СО СЕДИШТЕ ВО ИНСБРУК**

Член 1

Република Македонија отвора Конзулат во Република Австрија, со седиште во Инсбрук.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2209/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

684.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03) и член 8, став 3 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 21.06.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА**

1. Се дава согласност за промена на сопственичката структура на концесионерот Трговското радиодифузно друштво “Клуб ФМ“ ДООЕЛ - Скопје, односно за пристапување на содружниците: Гелева Лилјана со удел од 36%, Петрески Љупчо со удел од 36% и Савев Горѓи со удел од 18% од вкупниот капитал на Трговското радиодифузно друштво.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1707/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

685.

Врз основа на член 27 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03), како и во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98) и Одлуката за критериумите и постапката за распределба на финансиските средства на здруженија на граѓани и фондацииите од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.06.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ВО БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004
ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ**

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 15.000.000,00 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2004 година, како учество во финансирањето на следниве здруженија на граѓани и фондации:

1	КУД Буримет е Шарит	Тетово	200.000
2	Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркомани на Град Скопје	Скопје	120.000
3	Млади истражувачи на Македонија секција Пеони Кратово	Кратово	75.000
4	Младински културен центар Битола	Битола	120.000
5	Шлелер центар-прифатилиште за жени и деца жртви на насилство	Скопје	150.000
6	Ансамбл за народни ора и игри Орце Николов Скопје	Скопје	120.000
7	Културен центар на Бошњациите во Република Македонија	Скопје	75.000
8	Здружение на правници од стопанството на Република Македонија	Скопје	80.000
9	Еколошко друштво Носити	Охрид	80.000
10	Прва детска амбасада во светот Меѓаши	Скопје	150.000
11	Македонски центар за независна иницијатива	Радовиш	45.000
12	Воздухопловна федерација на Македонија	Скопје	75.000
13.	Здружение на Македонците од егејскиот дел на Македонија-Битола	Битола	75.000
14	Сојуз на извидниците на Македонија извиднички одред Димитар Влахов Велес	Велес	60.000
15	Европски форум	Гевгелија	60.000
16	Ансамбл за народни ора Скопје-Скопје	Скопје	105.000
17	Сојуз за грижи и воспитување на децата на Град Скопје	Скопје	150.000
18	Музичка младина на Македонија	Скопје	150.000
19	Детски парламент на Македонија	Скопје	105.000
20	Центар за детско уметничко изразување, музикотерапија и психофичка релаксација Цунцуле	Скопје	120.000

21	Здружение за поддршка и заштита на децата и семејствата во ризик за Среќно детство	Скопје	60.000
22	Македонски центар за европско образование	Скопје	100.000
23	Здружение на класични филолози Антика	Скопје	60.000
24	Македонски центар за меѓународна соработка	Скопје	230.000
25	Културно демократско здружение Толеранца	Струга	120.000
26	Центар за развој на дијалог	Струга	120.000
27	Детска амбасада за сите деца во светот	Прилеп	150.000
28	Здружение на граѓани, воени инвалиди и загинати од Република Македонија во војните на поранешна СФРЈ во времето од 1 април 1991-15 мај 1992	Скопје	100.000
29	Сојуз на здруженијата на Македонците од егејскиот дел на Македонија	Скопје	180.000
30	Здружение за негување на древните традиции Ксантика	Скопје	75.000
31	Културно уметничко друштво Глигор Прличев	Скопје	120.000
32	АКУД Мирче Ацев	Скопје	150.000
33	Сојуз на студентите при факултетот Св. Кирил и Методиј	Скопје	300.000
34	Сојуз на наставници Албанци Наим Фрешари во Република Македонија	Скопје	350.000
35	Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација	Скопје	120.000
36	Центар за меѓународни и регионални истражувања и соработка Студиорум	Скопје	390.000
37	Сојузот на борците од народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941-1945 година	Скопје	300.000
38	Ансамбл за народни песни и ора "Кочо Рацин"	Скопје	100.000
39	Еколошко друштво "Кладенец"	Пехчево	45.000
40	Младински центар за превенција и решавање конфликти	Скопје	75.000
41	Здружение на граѓани Женски центар на Република Македонија	Скопје	75.000
42	Сојуз на организации на жени на Република Македонија	Скопје	750.000
43	Сојуз на синдикатите на Македонија	Скопје	4.500.000
44	Младински сојуз Крушево	Крушево	45.000
45	Здружение на инвалиди Шпреса	Скопје	280.000
46	Здружение на граѓани Полио Плус-пост полио група за поддршка	Скопје	250.000
47	Здружение на родители заболени од церебрална парализа	Скопје	180.000
48	Македонски центар за карпеста уметност	Скопје	150.000

49	Сојуз на здруженија на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Република Македонија	Скопје	50.000
50	Регионален центар за помош на лица со ментален хендикеп	Неготино	150.000
51	Центар за театарски иницијативи	Битола	100.000
52	Еколошка групација Грин Пауер Велес	Велес	60.000
53	Еколошко друштво-Екосистем Натура	Тетово	100.000
54	Уметничка група мала сцена	Битола	50.000
55	Светска лига на Власите	Битола	80.000
56	Здружение на жените Србинки во Република Македонија	Скопје	60.000
57	Организација на потрошувачите на Македонија	Скопје	180.000
58	Еколошко друштво Вила Зора	Велес	175.000
59	Проект развој Македонија	Скопје	75.000
60	Здружение на жената - Арачиново	Скопје	80.000
61	Движење на екологистите на Македонија	Скопје	150.000
62	Здружение за наука и култура Дитурна	Кичево	120.000
63	Здружение на Власи Халча Ал Брова	Куманово	60.000
64	Здружение на еколози Натура	Струга	120.000
65	Асоцијација на родители на ученици од основното образование на Република Македонија	Скопје	60.000
66	Здружение на граѓани Мултикултура	Тетово	60.000
67	Здружение на граѓани Златен лист, с.Оризари	Липково	150.000
68	Српска заедница во Македонија Свети Сава	Скопје	50.000
69	Дирекција за култура и уметност Скопје	Скопје	350.000
70	Здружение за обнова и ревитализација на Лешок и лешочкиот манастир-Лешок	Скопје	150.000
71	Центар за пермакултура и мироградба-с.Чегране	Гостивар	120.000
72	Друштво за помош на лица со посебни потреби Зрак	Велес	90.000
73	Хуманитарно здружение Толеранца	Куманово	150.000
74	Организација на жените Радика	Скопје	120.000
75	Здружение на јавни и локални радиодифузни претпријатија на Република Македонија	Скопје	150.000
76	Обединета српска заедница во Македонија	Скопје	50.000
77	Здружение на жени-Коло на српски сестри-Куманово	Куманово	50.000
78	Здружение на пчелари Шаро Пин	Гостивар	90.000
79	Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност	Скопје	100.000
80	Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија	Скопје	160.000

Член 2

Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фондации од член 1 од Одлуката по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Министерството за финансии најдоцна до 31.01.2005 година.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-2340/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

686.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр.21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.06.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски - Управа за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8518		Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки и слушалки за едно уво, без или во комбинација со микрофон и комплети од еден микрофон и еден или повеќе звучници; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплети за засилување на звукот:	
	8518 10	- Микрофони и нивни стативи:	
	8518 10 80 00	--- Друго	4 парчиња
	8518 30	- Наглавни слушалки и слушалки за едно уво без или во комбинација со микрофон, и комплети од еден микрофон и еден или повеќе звучници:	
	8518 30 80 00	--- Друго	4 парчиња
8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или	
		апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери; дигитални камери:	
	8525 20	- Предаватели со вграден приемник:	
	8525 20 99 00	--- Друго	10 парчиња
8529		Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. броеви 8525 до 8528:	
	8529 10	- Антени и антенски рефлектори од сите видови; делови погодни за употреба со нив:	
	8529 10 15 00	---- Антени за радиотелеграфски или радио телефонски апарати	5 парчиња
8536		Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релеи, стопувачки осигурувачи, пригушувачи на бранови со висока фреквенција, вклучници, штекери, сјалични грла, разводни кутии), за напони што не надминуваат 1000 V:	
	8536 50	- Други прекинувачи:	
	8536 50 19 00	---- Друго	4 парчиња
		Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен апарати за вклучување и исклучување од тар. број 8517:	
	8537 10	- За напон што не надминува 1000 V:	
	8537 10 99 00	--- Друго	4 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.23-2115/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

687.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр.21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.06.2004, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Државната изборна комисија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Вредност во ЕВРА
1	2	3	4
3926		Други производи од пластични маси и производи од други материјали од тар. броеви 3901 до 3914:	
	3926 90	- Друго:	
	3926 90 99 90	----- Друго	45.632
8305		а) пластични сигурносни ленти Механизми за корици со слободни листови или за фасцикли, спојници за акти и писма, јавачи за картотеки и слични канцелариски предмети, од прости метали; прошивни спојници во лента (на пример, за канцеларии, тапетарија, пакување), од прости метали:	
	8305 90 00 00	- Друго, вклучувајќи и делови	98.270
8513		а) изборен комплет Преносни електрични светилки со сопствен извор на енергија (на пример, суви, батерии, акумулатор и или магнети), освен опремата за осветлување од тар. број 8512:	
	8513 10 00 00	- Светилки	37.200
		а) УВ ламби	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.23-2116/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

688.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.06.2004 година, донесе

ПРОГРАМА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО ЗА 2004 ГОДИНА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

Со оваа програма се распределуваат средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2004 год. во вкупен износ од 3.500.000,00 денари од Програма 12 - Издавачка дејност, Раздел 19201, Ставка 443, Потставка - 443611 - Издавачка дејност

Приоритети на програмата и активности за нејзино спроведување

Приоритетите на програмата на Агенцијата за иселеништво и активностите за нејзиното спроведување се однесуваат на подобрување на положбата и правата на иселениците од Македонија во земјите каде живеат и работат; помагање на нивниот културен развој и унапредување на врските со нив и нивните организации; одржување на чувствата на припадност; запознавање на иселениците со состојбите во Република Македонија; создавањето услови за враќање на иселениците и нивно вклучување во јавниот и економскиот живот на Република Македонија.

Индикатори за потребата од реализација програмата се:

1. Постоење на чувството на осаменост и носталгија кај иселениците од Република Македонија.
 2. Непознавање на македонскиот јазик, обичаи и култура особено кај иселениците, чии предци емигрирале од крајот на 19 до средината на 20 век.
 3. Влијанието на пропагандите на соседните земји меѓу иселеништвото кое кај некои од нив сериозно го нарушило чувството на македонската припадност.
 4. Зголемување на трендот на иселување на граѓаните од Република Македонија мотивирано од економски причини.
 5. Потребата од странски вложувања во стопанството на Република Македонија во која најголем дел треба да имаат иселениците.
- Проектите - активностите преку кои ќе се реализира програмата, а со кои ќе се настојува да се организира развојот на етничкиот и културниот идентитет на иселениците од нашата држава, се следните:

Проект - 1 Ликовна колонија - “Средба со мојата Мајковина - Корен и цвет”

Целта на оваа ликовна колонија е зацврстување на врските на македонските иселеници со својата матична држава и унапредување на пријателството преку заедничко творење и размена на искуства со уметниците од Република Македонија.

Агенцијата за иселеништво во 2004 година го продолжува традиционалното одржување и креативно среќавање на сликарите родум од Македонија со овдешните, кои во своите дела ќе го тестираат влијанието на емотивните врски врз творечкиот ракопис. Колонијата ќе се одржи во

летниот период во времетраење од 15 дена на која ќе земат учество 18 ликовни уметници. Ликовните дела од оваа ликовна колонија ќе го збогатат со нови дела Каталогот на уметнички дела на иселениците.

На оваа ликовна колонија ќе учествуваат уметници од Канада, Америка, Австралија, Англија, Холандија, Хрватска, Бугарија и Словенија.

Проектот ќе се реализира во две фази, а потребните финансиски средства за реализација на проектот ќе изнесуваат вкупно 907.600,00 денари.

Фаза 1	
1. Сместување на уметниците учесници (18 лица x 15 дена x 1.200,00 ден.пансион)	324.000,00
2. Набавка на сликарски материјал (18 лица x 9.800,00 ден.)	176.400,00
3. Трошоци за одговорните за Колонијата	50.000,00
4. Превоз - автобуски	40.000,00
Вкупно:	590.400,00
Фаза 2	
1. Трошоци за подготовка на делата за изложба (18 лица x 2 дела x 3.200,00 ден.)	115.200,00
2. Фотографирање на делата и подготовка на каталог	50.000,00
3. Печатење на рекламен материјал	
- Покана	12.000,00
- Плакат	30.000,00
- Каталог	80.000,00
4. Изнајмување на изложбен простор	30.000,00
Вкупно:	317.200,00

Проект - 2 "Преспа во Австралија"

Со овој проект се опфатени иселениците од Преспа иселени во Австралија.

Во проектот се третираат активностите на овие иселеници а преку кои се прави обид за нивно зближување со родната земја со што ќе ги пренесуваат нивните знаења и капитал. Исто така се третира и нивното организирање во средините каде што живеат и работат и нивните врски со Република Македонија.

Трошоците за изработка на проектот изнесуваат вкупно 310.060,00 денари.

1. Трошоци за печатење (500 x 200,00 ден.)	100.000,00
- формат А5	
- печатење во една боја внатрешен дел 260 страни	
- повез мека корица колор отисок со пластифицирање	
- изработка на филмови за корицата и пауси за за внатрешен дел	
- вадење на СРП и ISBN на издавачот	
2. Авторски надоместок (16,5 АТ x 11.574,00 ден.)	190.970,00
3. Стручна редакција (16,5 АТ x 1.157,00 ден.)	19.090,00
Вкупно:	310.060,00

Проект - 3 "Вера, надеж и љубов"

Овој проект претставува одбир од светите евангелиа според Матеј, Марко, Лука и Јован. Одбирот е составен во нова целина која ја чува сета хронологија на настаните од Христовото бивање на земјата, раѓање до воскресение.

Бидејќи иселеничкото организирање главно се одвива врз верска основа, а поради неорганизираноста на Македонската Православна Црква и постојаниот судир со црковните општини на иселениците (пр. судскиот спор во Австралија изнесува над 3 милиони долари) како и заради неутрализирање на влијанијата и пропагандата на другите православни цркви (српската, бугарската, грчката), овој проект има за цел изворно и директно на литературен македонски јазик да им го доближи новиот завет со што ќе се зацврсти нивната

вера, надеж и љубов. Одбирот ќе се направи од истакнати македонски стручни лица, а интерпретацијата на светите текстови ќе биде придружена на изворниот македонски инструмент - кавал.

Снимениот материјал во ЦД трае 70 минути и 20 секунди.

Заедно со ЦД ќе се објави и посебна книшка која ќе биде печатена во тираж од 1000 примерока.

Потребните средства за реализација на овој проект изнесуваат вкупно 395.790,00 ден.

1. Авторски хонорар	80.000,00
2. Печатење на ЦД (1.000 x 200,00 ден.)	200.000,00
3. Трошоци за печатење на книшката (1.000 x 100,00 ден.)	100.000,00
4. Стручна редакција (5 АТ x 1.157,00 ден.)	5.790,00
5. Рецензија (5 АТ x 1.000,00 ден.)	5.000,00
6. Лектура (5 АТ x 1.000,00 ден.)	5.000,00
Вкупно:	395.790,00

Проект - 4. "Развојните потенцијали на иселеништвото од Република Македонија"

Во теоретските расправи влијанието на миграциите врз развојот се уште се опсервира како "нерасчистено" или "нерешено" прашање. Тоа, меѓу другото, произлегува од различното третирање на поддршката на развојот која доаѓа од иселеништвото, односно дилемата дали зголемениот приход сам по себе значи "развој".

Во последните четири децении Република Македонија беше соочена со континуиран пораст на бројот на граѓаните кои заминаа во странство. Тој е особено голем по нејзиното осамостојување, период кој коинцидира со општествената и сопственичката трансформација, кога беше забележан и најголем иселенички бран од започнувањето на економската емиграција во шесеттите години. Напоредно со порастот на обемот на вкупниот миграционен контингент, големи промени настанаа во неговата структура, како и демографските и социо-економските карактеристики на мигрантите.

Целта на овој проект е да се идентификуваат последиците и импликациите од повеќедесетиската емиграција врз социо-економскиот развој на земјата. Освен тоа ќе се укаже на некои од развојните потенцијали на иселеништвото и на неопходноста од конципирање на соодветна политика за нивно искористување. Со оглед на комплексноста на темата предмет на опсервација е влијанието на емиграцијата врз демографскиот и економскиот развој на ниво на земјата и во изразито емиграционите подрачја. Што се однесува на развојните потенцијали вниманието е фокусирано на користењето на девизниот прилив од иселениците и растечкиот човечки капитал надвор од земјата. Политика во оваа област би требало да влијае врз намалување на интензитетот на емиграцијата од една, и искористување на нејзиниот потенцијал за развојот на земјата, од друга страна.

Овој проект всушност претставува Зборник на трудови од Вториот меѓународен научниот собир одржан на 21 и 22 Ноември 2003 год. во Струга на кој со свои научни трудови се претставија учесници од земјата и странство.

Потребните средства за овој проект изнесуваат вкупно 431.500,00 денари.

1. Авторски надоместок (13 АТ x 11.574,00 ден.)	150.460,00
2. Стручна редакција (13 АТ x 1.157,00 ден.)	15.040,00
3. Трошоци за печатење (1.000 x 240,00 ден.)	240.000,00

4. Рецензија (13 АТ x 1.000,00 ден.)	13.000,00
5. Лектура (13 АТ x 1.000,00 ден.)	13.000,00
Вкупно:	431.500,00

Проект - 5. Брошура за одржувањето на летниот камп со наслов "Македонија во срце те носам"

Во програмата за работа е предвидено во наредната година да биде организиран летен камп под наслов "Македонија во срце те носам" и за таа цел Агенцијата ќе издаде брошура со информативно - пропаганден материјал за одржувањето на кампот.

Со овој проект ќе се настојува да се направи зближување и едукација на децата на иселениците од третата генерација со културното наследство и природните убавина на Република Македонија.

Брошурата ќе биде дистрибуирана во сите 250 клубови и здруженија на иселениците во дијаспората со по 4 примерока, а се со цел да се овозможи обновување на летниот камп.

Брошурата ќе се печати во тираж од 1.000 примерока, а трошоците ќе изнесуваат вкупно 62.000,00 денари.

- Трошоци за печатење (1.000 x 62,00 ден.)	
Вкупно:	62.000,00

Проект - 6. Адресар на клубови и здруженија од Република Македонија

Во адресарот ќе бидат опфатени здруженијата и клубовите, дипломатско - конзуларните претставништва, културно - информативните центри, списанијата на иселениците, радио и телевизиски станици, и најновите основни статистички податоци во Република Македонија.

Идеата за овој проект произлегува од барањата на иселениците а ќе биде од голема корист како за иселениците исто така и за институциите на државата.

Трошоците за изработка на адресарот изнесуваат вкупно 240.500,00 денари.

1. Печатарски трошоци (1.000 x 200,00)	200.000,00
2. Стручна редакција (9 АТ x 1.157,00)	10.500,00
3. Графички дизајн (изработка на насловна страна)	10.000,00
4. Подготовка за печат	20.000,00
Вкупно:	240.500,00

Проект - 7. "Иселеништвото од Македонија во Турција"

Според сознанијата Турција претставува недоволно истражена област од аспект на иселеничкото организирање. Последните сознанија укажуваат дека во Турција - Маниса и околината има голема концентрација на иселеници од Штип, Велес, Берово и др. места, а кои се организирани во здруженија на иселеници од Македонија. Истите и ден денес изворно го говорат македонскиот јазик и покажуваат голем интерес за Македонија.

Целта на овој проект е зацврстување на врските на оваа група иселеници со својата родна земја, помагање на нивниот културен развој, надминување на чувството на осаменост и носталгија и доближување до македонските обичаи и традиција.

Книгата ќе се печати во тираж од 500 примероци.

За овој проект се потребни вкупно 727.550,00 ден.

1. Трошоци за теренско патување (3 лица x 60 ЕУР x 30 дена x 62,00 ден.)	334.800,00
2. Авионски билети (3 лица x 386 ЕУР x 62,00 ден.)	71.790,00
3. Трошоци за печатење (500 x 200,00 ден.)	100.000,00
4. Авторски хонорар (15 АТ x 11.574,00 ден.)	173.610,00
5. Стручна редакција (15 АТ x 1.157,00 ден.)	17.350,00

6. Рецензија (15 АТ x 1.000,00 ден.)	15.000,00
7. Лектура (15 АТ x 1.000,00 ден.)	15.000,00
Вкупно:	727.550,00

Проект - 8. Изработка на ЦД со одбрани изворни народни песни

Реализацијата на овој проект ќе овозможи изработка на збирка на ЦД-а која би претставувала антологија на изворни народни песни.

Збирката ќе содржи 10 ЦД-а од кои за 9 Агенцијата има обезбедено средства по пат на спонзорство. ЦД ќе се дистрибуираат во иселеничките средини и аудио и визуелните медиуми со што ќе се афирмира македонската изворна песна а со тоа трајно ќе се сочува и дел од културното наследство од Македонија.

Проектот ќе се изработи во соработка со Македонското радио, при што ќе биде вклучено и творештвото на ансамблот "Танец".

Планирано е да се изработат 1.000 ЦД, за кои се потребни вкупно 200.000,00 денари.
(1.000 x 200,00 ден. = 200.000,00)

Проект - 9. Изработка на сидни календари

Изработката на календарите за иселеничките средини е 50-годишна традиција која треба и понатаму да се одржува. На тој начин перманентно се одржува врската на иселениците со својата матична земја.

Календарот ќе се печати во тираж од 1.000 примерока. Трошоците за изработка на календарот изнесуваат вкупно 225.000,00 денари.

1. Печатарски трошоци (1.000 x 150,00 ден.)	150.000,00
2. Пликови за пакување (1.000 x 35,00 ден.)	35.000,00
3. Графички дизајн	40.000,00
Вкупно:	225.000,00

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-1044/1
14 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

689.

Врз основа на член 77 од Законот за средното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Сл. весник на РМ“ бр. 56/02, 36/03 и 37/03), во член 7 став 2 по зборовите: „образец 7-в“, се става записка и се додаваат зборовите: „дипломата за положена матура за средно уметничко образование на образец бр. 7-в/1“.

Член 2

Во член 17 став 1 и 2 по зборовите: „7-в“ се додаваат зборовите: „7-в/1“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3079/1
21 јуни 2004 година
Скопје

Министер,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

Образец бр. 7-в/1

ГРБ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(име на училиштето за средно образование)

(вид на образованието)

(место)

Главна книга бр. _____ /200__ година

ДИПЛОМА

ЗА ПОЛОЖЕНА МАТУРА ЗА СРЕДНО УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

(насока)

(образовен профил)

на _____

(име и презиме на ученикот/ученичката)

син-ќерка на _____ роден-а на _____ 19__ година

во _____ општина _____

држава _____ државјанство _____

припадност на заедница _____

Ученикот/ученичката во _____

(име на училиштето за средно образование)

во _____, по завршувањето на четврта година во _____

(место) (испитен рок)

200__ година полагаше матура и се здоби со средно уметничко образование со четири-годишно траење.

На матурскиот денет ученикот/ученицката го покажа овој успех:

Задаточен задолжителен дел	Успех
.....
.....
.....
Изборен дел	
.....
.....
.....
Матурска тема	
.....
.....
.....

Според покажаниот успех ученикот/ученицката положи матуре за средно уметничко образование

на _____ (објектот профил)

Дол. бр. _____

Во _____, _____ 2004 година

М.П. _____

Директор,

Училиштето е верифицирано на _____

Секрет бр. _____

Стр. 3

Издавач: _____

Стр. 4

690.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за угостителската и туристичката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 25/2002 и 38/2003), министерот за економија, донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ И УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА**

Член 1

Во Правилникот за минимално-техничките услови за вршење на угостителската и туристичката дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/95, 19/96, 38/97 и 57/97), по членот 15-б, се додава нов член 15-в, кој гласи:

"Член 15-в

Диско клубот може да биде сместен и на отворен простор доколку во пречник од 300 м воздушна линија нема станбени објекти.

Објектот од став 1 на овој член треба да има простор од најмалку 300 м² и да има обезбедено простор за играње и простор за емитување на музиката.

Опремата во угостителскиот објект од став 1 на овој член се состои од седечки гарнитури или маси со столови, пулт, шанк со дозери за точење на алкохол и безалкохолни пијалаци.

Во објектите од став 1 на овој член треба да има по едно WC за вработените ако бројот на вработените е помал од шест лица.

Објектот од став 1 на овој член треба да има обезбедено и помошни излези и тоа најмалку по еден за капацитет од 200 посетители.

Објектот од став 1 на овој член после 01:00 часот може да користи музика со максимално дозволено ниво на бучава до 35 децибел.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.13-3971/3
23 јуни 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

691.

Врз основа на член 32 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

**КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2004/2005 ГОДИНА**

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година и одморите на учениците во основните училишта во учебната 2004/2005 година.

Член 2

Учебната година започнувана на 1 септември 2004 година, а завршува на 31 август 2005 година.

Член 3

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 4

Наставата се остварува во траење од 180 наставни денови.

Член 5

На денот на “Св. Кирил и Методиј“ - 24 Мај и на денот на училиштето не се изведува настава и во тие денови се организираат културни, спортски и други манифестации.

На традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се изведува настава, а денот се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 6

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 21 март - Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија се наставни денови кога се реализираат посебни програми.

Член 7

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.

Член 8

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи од 4 јануари и трае заклучно со 23 јануари 2005 година.

Член 9

Летниот одмор за учениците се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 31 август 2005 година.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2003/2004 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2003).

Член 11

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.09.2004 година.

Бр. 10-1441/1
16 јуни 2004 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

692.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), министерот за образование и наука, донесе

**КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2004/2005
ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните училишта согласно програмските целини во наставна година, полугодие и други форми на воспитно-образовна дејност и ученички одмор за учебната 2004/2005 година.

Член 2

Учебната година во средното образование почнува од 1 септември, а завршува на 31 август наредната година.

Редовната настава во јавните училишта се остварува до 10 јуни во годината, освен во последната година од гимназиското образование и стручното образование од четиригодишното и тригодишно траење каде редовната настава завршува на 20 мај.

Член 3

Јавните училишта во времето од 21 мај до 30 јуни и од 15 август до 20 август организираат подготвителна настава, консултација и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни и редовни испити.

Завршниот испит во јавните училишта започнува на 11 јуни и трае најдоцна до 21 јуни, од 18 август и трае најдоцна до 25 август, и во јануари во деновите на зимскиот одмор на учениците.

Член 4

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 5

Во текот на наставната година во јавните училишта се остваруваат најмалку 180 наставни денови за учениците.

Во текот на наставната година во јавните училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови за учениците.

Член 6

На денот на “Св. Кирил и Методиј“ - 24 Мај и на денот на училиштето не се изведува настава и во тие денови се организираат културни, спортски и други манифестации.

На традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се изведува настава, а денот се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 7

Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии и 21 март - Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија и денот на полнолетството се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 8

Наставната година ја сочинуваат две полугодие - I и II полугодие.

Член 9

Образовно-работна практика за учениците се остварува во текот на учебната година.

Времето на организирањето и начинот на извршувањето на одделни видови образовно-работната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил.

Динамиката за реализација на образовно-работната практика се утврдува со годишната програма за работа на училиштето.

Член 10

Практичната настава, по правило, се вклопува во редовниот распоред на часовите, професионалната практика се изведува во повеќедневно блок траење, а феријалната практика се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 11

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците.

Член 12

Зимскиот одмор за учениците се организира и користи од 4 јануари и трае заклучно со 23 јануари 2005 година.

Член 13

Летниот одмор за учениците се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 31 август 2005 година.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација и работа на учебната 2003/2004 година во јавните училишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2003).

Член 15

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.09.2004 година.

Бр. 11-2973/1
16 јуни 2004 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
д-р **Азиз Положани**, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. “Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депомент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.